

РЕЗУЛТАТИ ОД ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ПРЕКУ ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА

ПОДДРШКА НА СТАРТ-АП КОМПАНИИ



ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
АПМДД	ПАУЕРВЕАЛ	СКОПЈЕ	26.800,00	5496,00	32.296,00	Во рамките на проектот ќе се отвори производствен погон за изработка и склопување на PowerWheel – технологија наменета за патнички куфери и други слични производи кои користат тркалца и со која им обезбедува на корисниците да напојуваат електричен уред со енергија генерирана со тркалање. Идејното решение е на студенти од Машински факултет-Скопје, а оваа стартап компанија е резултат на студентски натпревар во кој студентите ја имаа главната улога од самиот почеток па се до овој чекор на креирање на бизнис.
МОНОИ БИО	ОРГАНСКА КОЗМЕТИКА АЗНА	ПРИЛЕП	25.524,00	4.510,00	30.034,00	Компанијата развива миоелектрична протетичка рака, наменета за лица со ампутација и нејзино производство. Користејќи модерни производствени техники, нови ултра материјали и полимери ќе се произведе продукт кој е полесен и има геометрија која не може да се постигне со класичните методи на производство, а кој истовремено овозможува запазување на неопходните физички својства. Производот ќе биде со многу пониска цена од постоечките, што ќе го направи достапен за поголем број на луѓе на кои им е тешко достапен во моментот.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ЕМ АГРИКОМ	БИО ЕМ КОРИСНИ МИКРООРГАНИЗМИ ЗА ЗБОГАТУВАЊЕ НА ПОЧВА И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	НЕГОТИНО	27.000,00	7.200,00	34.200,00	Проектот предвидува развој, набавка на мерна опрема, репро материјали за прототипи, сертификање и продажба на таканаречена “Зелена рециклирачка - батерија за компјутерски системи - Green Recycled - Batteries for PCs” наменета за компјутерски апликации и пошироко при што значително се подобрува еколошката средина и се намалува ризикот од загадување на животната средина. Станува збор за иновативен производ од најнова технологија за скаладирање на енергија, согласно еколошките стандарди за рециклирање после експлатацијата, со што се зачувува средината од загадување од опасен отпад.
БИЗИ ГРУП	DISPATCH ANT	СТРУГА	29.360,00	5.400,00	34.760,00	Проектот предвидува развој на биопроизвод за прочистување на почвата и збогатување со корисни микроорганизми како и во индустриите за прочистување на отпад и отпадни води. Новитетот е креирање на производ кој ќе активира корисни бактерии ЕМ-1ТМ за добивање финален производ со помош на оригинална рецептура кој е нетоксичен, нехемиски синтетизиран и не е генетски модифициран.
ПИКСАЈЛ	АВТОМАТСКО ТАГИРАЊЕ- ПОДОБРУВАЊЕ ПРОЦЕСИ СО ПОДАТОЦИ ЗА ОНЛАЈН ПРОДАВНИЦИ СО ПОМОШ НА ВИ	ШТИП	29.993,61	11.625,00	41.618,70	Компанијата ќе работи на развој и примена на нови иновативни решенија во третманот на деца и млади, кои имаат аутистичен спектар на нарушувања и потреба од дефектолошки и логопедски третман во централниот и источниот дел на државава. Идејата се состои од започнување на користењето на неурофидбек и плеј атеншн методологиите за третирање на децата и младите со попречености кои ќе им овозможат да ја унапредат својата состојба и да се интегрираат поуспешно во општествената заедница.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
КМГ ЛИВИНГ	МЕБЕЛ АДАПТИРАН ЗА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ХЕНДИКЕП, „НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ“	СКОПЈЕ	26.894,00	4.746,00	31.640	Компанијата ќе развива нови модули и надградба на целосната софтверска платформа за диспечерски центри. Оваа веб базирана апликација ќе ги дигитализира податоците од диспеч сегментот и ќе придонесе кон поголема ефикасност и брзина. Овој софтвер наменет за транспортната индустрија може да го користат компании кои се аутсорсираат услуги и во други земји, а веќе има интерес за користење на американскиот пазар.
СУНСМАРТ СОЛАРНИ СИСТЕМИ	ЗЕЛЕНИ РЕЦИКЛИРАЧКИ БАТЕРИИ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ	СКОПЈЕ	30.000,00	5.300,00	35.300,00	Компанијата развива иновативна алатка за автоматско тагирање, што ќе им овозможи на онлајн продавниците да ги поедностават и оптимизираат своите процеси со податоци, и да ја зголемат стапката на ефикасност како и конверзија на пазарот. Новото решение ќе користи вештачка интелигенција, а е единствено кое нуди персонализиран пристап, голема база на податоци во вид на слики со високо ниво на точност, прецизно, брзо и релевантно тагирање на производи и брза обработка на податоците. Овој софтвер треба да придонесе онлајн продавниците да ја зголемат ефикасноста при тагирање што ќе им овозможи понатаму на клиентите побргу да го пронајдат својот омилен производ. Во моментов речиси 96% од онлајн продавниците имаат голем тек на податоци кои сега се тагираат мануелно, поради што е голем и процентот на грешки.
ИННОВИКС	СТОПИН	СКОПЈЕ	30.000,00	5.600,00	35.600,00	Проектот предвидува воведување на производство на специјализирани парчиња мебел наменети за подобро функционирање во домот на лицата со физички нарушувања односно хендикеп. Станува збор за мини линија составена од маси, столци и друг мебел за специјализирани „простории“ за лица со посебни потреби. Овие производи ќе бидат прилагодливи по висина и агли олеснувајќи ги секојдневните активности за лица во инвалидска количка и лица со ограничена мобилност и стабилност.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ВАЈС ГРУП	ВАЛОРИЗАЦИЈА НА КОМИЊЕ И РАЗВОЈ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АДИТИВ ВО ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА	СКОПЈЕ	28.376,00	5.008,00	33.384,00	Компанијата ќе работи на развој на иновативен бежичен систем за индивидуализиран третман на хронична уринарна инконтиненција (неволно мокрење), со посебен акцент на превенција и стрес инконтиненцијата. УИ е чест здравствен проблем, кој може да се појави кај сите луѓе без разлика на возраста, полот, а овој систем е дизајниран за да ги превенира и правилно третира симптомите на УИ пред таа да напредува до точката каде се потребни поинвазивни третман.
АИДЕА ЛАБ	ПЛАТФОРМА ЗА ХОЛИСТИЧКО И МОБИЛНО МОНИТОРИРАЊЕ НА ЗДРАВЈЕ И ОДНЕСУВАЊЕ СО ПОМОШ НА ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА mAlhealth	СКОПЈЕ	27.900,00	4.950,00	32.850,00	Оваа компанија развива нов иновативен технолошки процес за преработка на вински отпад и истовремена екстракција на повеќе хранливи состојки од истиот со кои тој ќе се претвори во мултифункционален адитив за прехранбената индустрија. Овој адитив од комиње ќе биде природен и поефтин, а ќе има и позитивен придонес врз животната средина со искористување на комињето кое завршува на депониите и има штетно влијание.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
СИГМОИД	ОНЛАЈН ЕДУКАТИВНА ПЛАТФОРМА JetMinds	СКОПЈЕ	25.248,00	4.455,00	29.703,00	Платформата ќе овозможи развој на алгоритми за холистичко мобилно мониторирање на човековото здравје и однесување, вклучувајќи: препознавање на активности, проценка на потрошени калории, детектирање на пад, препознавање на возбуда, препознавање на стрес, препознавање на емоции и анализа на спиење. mAlhealth со помош на вештачка интелигенција (ВИ) и машинско учење (МУ) со кои може да се трансформираат сензорски податоци од носливи уреди (паметни телефони, паметни очила, паметни часовници) ќе собира информации за здравјето и однесувањето на луѓето, и нивната физичка и физиолошка состојба. Платформата ќе биде модуларна и лесна за употреба, па ќе може да се прилагоди на различни задачи.
ХОЈО ТЕК	HOYO.AI	СТРУГА	29.900,00	18.000,00	47.900,00	Целта на проектот е унапредување на платформата JetMind за учење математика наменета за ученици од основни и средни училишта, согласно фидбекот добиен од досегашните корисници. Се планира развој на интерактивни модули со користење на најиновативните концепти од специјализирани апликации како на пример Duolingo за јазици, Codecademy за информатика, како и апликации кои се користат во спорт, а истите ќе ги интегрираат во едно централизирано решение кое ја следи училишната програма. Исто така ќе се развие сегментот на гемификација за учење, и ќе се воведат елементи на игра и натпреварување во учењето.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
А2ОГЕНИКС	ИНТЕЛИГЕНТНО ЗЕМЈОДЕЛИЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА IoT ТЕХНОЛОГИЈА	СКОПЈЕ	30.000,00	5.200,00	34.530,00	Проектот предвидува развој на софистициран софтвер базиран на машинско учење и вештачка интелигенција наменет за IoT продукти на оваа компанија меѓу кои се и “Паметен дом” и софтвер за менаџирање на возен парк. Истовремено решението ќе биде независно од платформата со отворени стандарди, што ќе овозможи таргетирање на нови потенцијални корисници и глобални IoT платформи за кои ќе биде достапен како посебен модул. Се предвидува и отворање на нови работни места.
ТЕКСТИЛ СОЛУШН	ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИФИЧНА ЗАШТИТНА ОБЛЕКА	СКОПЈЕ	30.000,00	7.318,83	37.318,83	Проектот предвидува развој на систем за интелигентно управување на растително производство со користење на Интернет на нештата (Internet of Things –IoT) и техниките на учење базирани на вештачка интелигенција. Системот ќе биде конструиран модуларно и ќе овозможува управување како на посеви на отворено, така и на заштитено производство (Стакленици и Indoor). Централниот модул ќе ги користи како влезни параметри податоците добиени од автономните метролошки станици, локалната временската прогноза, анализата на податоците добиени од снимање на посевите со мултиспектрални камери и експертското знаење на агрономите и ќе генерира управувачки секвенци кои меѓу другото ќе овозможат оптимално управување на температура, влага и CO2 кај заштитено производство, оптимално наводнување кај производство на отворено и рана предикција на болести базирана на методите на Вештачката интелигенција.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ФУТУРЕ ИННОВАТИОНС	ПОДАДИ РАКА	СКОПЈЕ	29.965,00	6.950,00	36.915,00	Компанијата планира воведување на иновативна технологија – таканаречена “швајс технологија” за шиене за изработка на работни одела и заштитна работна облека. Со оваа технологија ќе може да се изработат заштитни одела кои штитат од секакви надворешни влијанија а се направени според меѓународни стандарди. Ова компанија е една од ретките во Европа која произведува специфична заштитна опема – водоотпорно и огноотпорно одело, и веќе има клиенти на европскиот пазар.
ТЕРМО-КИРЕ СОЛАР	МОДУЛАРЕН СОЛАРЕН СИСТЕМ КОЈ ДОГРЕВА ИЛИ ЛАДИ ПРОСТОРИИ И ГО ФИЛТРИРА ВОЗДУХОТ	БОСИЛОВО	30.000,00	5.214,00	35.336,00	Компанијата разви нов модуларен соларен систем кој догрева или лади простории и го филтрира воздухот. Ова решение помага во намалување на влагата и го прочистува воздухот во подруми, гаражи индустриски објекти, тоалетните простории, спортски сали, затворени базенти и други објекти, а се користи и за догревање или ладење. При инсталација не се нарушува постоечкиот систем за греење и ладење во објектот, производот е независен и работи без да се поврзи на електродистрибутивна мрежа, односно системот сам си обезбедува електрична енергија за свои потреби.
ЕЛИСИУМ ЦЕНТАР	ПАМЕТЕН МЕДИЦИНСКИ КРЕВЕТ „ИЛИН“	СКОПЈЕ	20.000,00	9.160,00	29.160,00	Овој проект се состои во изработка на „паметен“ медицински кревет во кој меѓу другото ќе има вградено и дополнителни функции како автоматско вртење на пациентот на лево и на десно на секој два часа додека истиот спие, нешто што е препишано од лекарите и што е задолжително за неподвижни лица. Дополнителна функционалност е можност пациентот сам да управува со медицинскиот кревет преку мобилна апликација која може да се управува мануелно, само со помош на гласовни команди или само со помош на очи, за пациенти кој не се во можност да се движат или да зборуваат

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО -ЧОВЕК	ПРОИЗВОДСТВО НА МАЏУН, БОРОЏУН, МАЏУН СО ТААН - АЛТЕРНАТИВНА ЗАМЕНА ЗА БЕЛ ШЕЌЕР НА ПРИРОДНА БАЗА	с.БАТАША (КАВАДАРЦИ)	25.915,75	4.573,20	30.488,95	Целта на проектот е развој на ДатаМинд Платформата, за разбирање на однесување на посетителите што ќе им овозможи на компаниите за е-трговија полесно создавање и управување со релевантни и ажурирани профили на посетителите. Профилите на посетителите претставуваат визуелен модел на однесување на соодветната веб платформа за е-трговија. Овие кориснички профили ќе им помогнат на сопствениците на специфичната платформа за е-трговија подобро да ги разберат потребите и да им понудат повеќе интуитивни и прилагодени услуги и подобро корисничко искуство.
БРЕНД СОЛУШН	ОНЛАЈН АСИСТЕНТ	СКОПЈЕ	26.546,00	4.684,00	31.230,00	Проектот предвидува усовршување, производство и промовирање на производи базирани на маџун, бороџун и таан - производи кои се поздрава и природна алтернативна замена за белиот (процесиран) шеќер, кој се повеќе се смета за штетен и искористување на нивните здравствени бенефити. Дополнително сите сировини ќе се набавуваат од домашните земјоделски производители. Производите се наменети за европските пазари, што имаат значителна побарувачка и развиени навики за здрава храна
АИГА	LETTERS THE GAME	СКОПЈЕ	25.524,00	4.790,00	31.640,00	Компанијата развива онлајн платформа за давање на и превземање на услуги, каде лица со хендикеп со свои знаења или претходна обука, како и користење на технологијата, ќе можат да се зачленат и да ги нудат своите услуги онлајн како виртуелни/онлајн асистенти и за тоа да бидат платени. На овој начин се решава еден голем проблем на светско ниво каде лицата со телесен хендикеп (лица во количка, слепи лица, глувонеми, лица со церебрална парализа итн) ќе можат да работат од својот дом и притоа да не се соочуваат отежнатото пристигнување на работното место или пак неможността тие да напредуваат по вертикална линија во компанијата само затоа што имаат хендикеп.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
СМАРТ КАПИТАЛ	АГРО ДРОН СЕРВИС	КАВАДАРЦИ	29.000,00	10.000,00	39.000,00	Проектот предвидува набавка на посебна машина за пресување со додатни модули, за производство на цврсти шампони, сапуни и др. цврсти 100% органски козметички производи. Целта е развој на иновативни козметички производи за кои постои значителна побарувачка на развиените западно-европски пазари, со висока додадена вредност
МЕЦИКС	ВИРТУЕЛЕН АСИСТЕНТ ЗА ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ	СКОПЈЕ	30.000,00	7.300,00	37.300,00	"Letters the Game - е иновативна мобилна апликација/игра за учење на англиската абецеда и јазик, за деца од 3-7 годишна возраст. Играта освен едукативниот елемент, интегрира и приказна, забава, загатки, акција и авантура за децата. "
ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ СОЛС	СолЕКС - СТУДИО ЗА ПРОТОТИПИ СО ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ И 3Д МОДЕЛИ ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА	СКОПЈЕ	30.000,00	24.300,00	54.300,00	Проектот предвидува набавка на опрема за тестирање на софтвер со цел воспоставување различни услуги за земјоделски дрoнови. Со ова ќе се воведат прецизни земјоделски услуги, специфично управување со земјоделски култури, автономно земјоделство преку користење на беспилотни дрoнови. Главната услуга ќе вклучува прскање на земјоделските култури со помош на дрoнови , надзор и мапирање како и обработка на податоците од воздушниот надзор на културите.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
КОНТРОЛ ЦЕРТ	СП КОНТРОЛ (SPC-SMART PRODUCTION CONTROL)	СКОПЈЕ	29.960,00	5.500,00	35.460,00	Виртуелниот асистент за финансиски институции е алатка за унапредување на процесот на дигитална трансформација и “разговорното банкарство” со цел да ги задоволат барањата на своите клинети. Преку користење на најнови техники и алгоритми на Машинско Учење (МУ) и Вештачка Интелегенција (ВИ), за разбирање на природни јазици, особено во услови на повеќе јазици овој асистент ќе им помогне да одговорот на природен јазик, на повеќе азбуки, на сите платформи што им е потребно и сето тоа непрекинато 24 часа 7 дена во неделата. За разлика од моменталните канали на комуникација, каде корисниците не се задоволни чекајќи одговор на телефонските услуги, со тешкотии ги пребаруваат веб страните или мора да чекаат ред во филијалите, со виртуелниот асистент тие едноставно ќе можат да напишат прашање, да ги платат сметките, да пресметаат кредит или да го проверат својот извод на сметка.
ИТТЕХ-СИСТЕМИ	АВТОМАТСКИ МИКРОКОНТРОЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ ВО ИНДУСТРИЈАТА	ВЕЛЕС	24.454,50	4.135,00	28.770,00	Проектот предвидува развој на софтверско решение за текстилни компании и воедно овозможување на дигитални услуги, како 3Д моделирање на облека, креирање на дигитални модни колекции и дигитализирање на шаблони за изработка на облека. Дополнително компанијата ќе работи на развој на VR софтвер, развој и интеграција на 3Д презентации, развој на процесот за изработка на текстилни примероци. СОЛС е специјализирана во развој на технолошки решенија во модната и текстилната индустрија (на англиски Fash-Tech), специфична niche гранка со огромен потенцијал, како на домашниот пазар, така и во странство.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
АФИЛИАТЕС ПЕРФОРМ	INVISO HUB		26.945,00	4.755,00	31.700,00	Софтверот за контрола на фабричко производство на градежните производи ќе биде веб базирано решение и ќе претставува збир на процеси преку кои што се врши следење и анализа на фабричкото производство на бетон и агрегати. Корисникот ќе има пристап до сите процеси, процедури, работни упатства обрасци и записи кои што се нормативни согласно стандардот кој производителот го користи. Една од клучните предности на софтверот е автоматската обработка на резултати од извршени испитувања на производот согласно кој изработува детални, дневни, месечни и годишни извештаи кои што производителите без софтверот мораат рачно да ги изработуваат поради што губат време, финансии и ресурси. Софтверот ќе го алармира корисникот за секоја критична промена во квалитетот на производите и за нивната усогласеност со стандардите согласно кои се сертифицирани, но исто така ќе служи и како водич по принцип чекор по чекор во системот за контрола на фабричко производство што ќе доведе до максимална усогласеност на производот со релевантниот стандард.
КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС	FLOW	СКОПЈЕ	29.440,00	5.195,00	34.635,00	Проектот предвидува развој на иновативни решенија од областа на ИТ технологиите, развој на микроконтролни и сензорски мрежи како и на софтверски платформи за управување на различни процеси во индустријата и производството. За таа намена ќе се изврши набавка на опрема, микроконтролери, сервери, сензори и креирање на софтверски системи кои ќе имаат задача да управуваат со машини, да вршат детектирање и управување со опасни материи во воздухот и течноста во процесот на производство, мерење на цевоводи, безбедност на складирани гасови, безбедност при управување со машини и други автоматски процеси кои ќе влијаат врз подобрување на работната околина, подобрување на процесите за производство, заштита и безбедност при управување со машини и заштита на човековата околина.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ИОН АРТ	ИНКУБАТОР ЗА КЛЕТОЧНО КУЛТИВИРАЊЕ НА ЕМБРИОНИ СО ПРИМЕНА НА МЕТОДАТА ЛИВИБ КРИСТАЛ	ШТИП	24.000,00	4.500,00	28.500,00	Компанијата работи на креирање на алатка која на едноставен начин, само со внесување на корисничко име и лозинка, самостојно, преку интерфејс за програмирање со апликации (API), ќе повлекува податоци од бројни канали и ќе создава автоматизирани извештаи кои се клучни за работењето на еден афилиет маркетинг бизнис. Со дополнително следење и прибирање на податоци од cookies, tracking ID и clickID, одлуките кои ќе ги носат купувачите ќе бидат за 50% попрецизни и ќе носат поголеми заработки, а конверзијата на клиенти ќе се зголемува двојно.
ЗАФИРОВ КЕТЕРИНГ	"TOUCH OF NATURE"	СКОПЈЕ	22.200,00	5.000,00	27.200,00	FLOW е иновативна мобилна и веб апликација, чија главна цел е да обезбеди платформа преку која компаниите ќе можат да ја зголемат ангажираноста и добросостојбата на вработените. Клучните активности кои ќе доведат до остварување на главната цел се развивање на софтверска платформа, развивање и имплементирање на програма за тренинг на психолози и развивање на технологијата која ќе комбинира податоци од два различни модули со цел креирање на сеопфатни извештаи.
МЕЛСТЕК СОЛУШНС	УРБАНОН	НЕГОТИНО	17040,8	3,007,20	20.048,00	Компанијата работи на изработка на прототип на инкубатор за клеточна култивација на ембриони со примена на иновативен метод за клеточна култивација ЛивиБ Кристал. Од ова протипно решение кое е иновација на компанијата, се очекува да излезе нов сериски производ кој ќе биде применлив во секоја лабораторија за ин витро фертилизација.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
КОМИТ	СМАРТ АГРИ ЛАБ	БИТОЛА	30.000,00	5.920,00	35.920,00	Компанијата планира воведување на нова палета козметички производи од еколошки природни материјали и состојки кои се употребуваат во секојдневната исхрана. Производството на линијата „Touch of nature“ ќе биде преку ладна сапунификација и користење на масла, а не хемикалии и парабени туку целиот производствен процес е „eco-friendly“, без штетно влијание за животната средина. За продуктите има значителен пазар во западно-европските земји, со висок потенцијал за добивка од извоз
ЗЛАТНА ПЧЕЛА МА- ДООЕЛ	"ПРИМЕНА НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОТОТИП ПРОИЗВОДИ СО МАТИЧЕН МЛЕЧ "	СКОПЈЕ	29.880,00	6.120,00	36.000,00	Кодно име:Урбанон е детективска игра во Виртуелна реалност со елементи на мистерија како и елементи на гејмификација на урбани митови и таа ќе биде трето продолжение на претходните игри Урбанон-Тајните документи и Урбанон – прирачник за агенти. Играчот е агент кој треба да истражува урбани легенди и да се справува со нив. Користејќи ги предностите на ВР играта буквално го става играчот во светот на урбаните легенди. Компанијата со овој проект ќе ја направи првата македонска ВР игра.
СВАРОГ	РАЗВОЈ НА ПИЛОТ ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШТАНЦ ТАБЛИ	Скопје	29.725,40	7.142,60	36.868,00	„ Smart Agri Lab“ е прво паметно решение за неинвазивна и портатилна анализа на храната и проверка на нејзиниот квалитет, како и управување со бербата и процесите пост-бербата.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
МОДУЛАР ДИЗАЈН	МОДУЛАР	ПРИЛЕП	29.940,00	6.000,00	35.940,00	Проектот предвидува финализирање на иновативните решенија за создавање прототип на подобрени производи со матичен млеч во комбинација со витамини и минерали од програмата Златна пчела. Иновацијата на процесот се состои во лиофилизацијата на матичниот нативен млеч од смолата преминува во прашкаста форма со истиснување на молекулите на вода (над 69% од составот) на ниски температури, во потполн вакум со што се обезбедува матичниот млеч да го задржи биоактивното дејство од 48 часа на полни 2 години. Со иновативниот технолошки процес лиофилизираниот матичен млеч ги задржува природните својства и биоактивното дејство за детоксикација, исхрана и регенерација на клетката на човечкиот организам.
СИ-МАИНД	МИЛА АИ	СКОПЈЕ	30.000,00	5.400,00	35.400,00	Проектот предвидува развој на пилот линија за производство на штанц табли – алатки кои најчесто се вградуваат во хидраулични машини –секачи. Тие ќе бидат од домашни производство според високи стандарди и квалитет. Примарна цел е производство на штанц табли кои ќе се користат за отсекување на текстил во автомобилската индустрија, но може да се користат и во сериско производство на автомобилски делови.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ГОТЕХНИК	УНАПРЕДУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ НА СТЕПЕН НА ЕФИКАСНОСТ НА МАШИНИ ЗА ДРОБЕЊЕ	СКОПЈЕ	18.254,18	3.221,33	21.475,51	Со овој проект компанијата има за цел да развие нов концепт на градба и развој на иновативни пристапи во градежништвото преку креирање А МОДУЛАР-СТАНБЕН објект. Проектот Модулар е пилот производ, а се однесува на иновација на производ, услуга, процес и технологија. Главната иновација е што објектите ќе бидат преносливи, модуларни, ќе ја имаат иновацијата на смарт (паметна) технологија, и ќе бидат самоодржливи. Компанијата предвидува и отворање на најмалку десет работни места.
М Нет - ХД ДОО	Повеќенасочна дисперзирана ИПТВ мрежа	РОСОМАН	23.152,00	4.088,00	27.240,00	Во рамките на проектот е предвидена надградба на актуелните технологии за вештачка интелигенција, со цел да се овозможи способност за постојано учење, да се „развијат“ емоции и да се зголеми ефикасноста од минимум 70 пати повеќе во однос на методи на машинско учење кои денес се користат. Покрај тоа, ќе овозможи поедноставна имплементација на вештачката интелигенција.
ЕТС-АЛМ ДООЕЛ	"ДИЗАЈН НА ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАКАО ПАСТА"	ШТИП	27.245,00	7.400,00	34.645,00	Компанијата работи на унапредување и тестирање на степенот на ефикасност на постоечки прототип – машина со контејнер за собирање и дробење на лозови и овоштарски гранки со цел подобрување на квалитетот на дробење на материјалот. Ваквиот начин на третирање на отпадот ќе придонесе до подобрување на социјално-еколошкиот ефект и економска придобивка од употреба на отпадот како енергенс(биомаса) која може да се доработи како материјал за пелети и брикети за греење, или директно да се користи за греење при автоматизирани системи за централно греење како за индустриски така и за индивидуални корисници, претставува потенцијална замена за пелетите.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ПРЕМИУМ ПРОТЕКТ	БЕЗБЕДНОСТА Е ВРВЕН ПРИОРИТЕТ	СКОПЈЕ	23.315,40	4.785,00	28.100,40	Проектот „Повеќенасочна дисперзирана ИПТВ мрежа“ предвидува креирање на бесплатна платформа преку која продуценти на аудиовизуелни дела од сферата на т.н. интернет медиуми ќе можат да соберат критична маса на аудиовидео материјал, кој ќе биде колажно распореден, филтриран и временски избалансиран да ги задоволува законските нормативи да биде емитуван како класичен телевизиски канал. Оваа мрежа која во основа ќе се пренесува преку интернет врски (ИПТВ), нема да биде централизирана, туку ќе храни со видео материјали од повеќе локации, материјалите ќе се обработуваат од повеќе локации, но и ќе се емитува од повеќе локации. Програмата која ќе се емитува од секоја локација посебно (на пример, локации на емитување Штип, Скопје, Кочани, Винаца), ќе бидат изменети и прилагодени за регионот за кој емитуваат.
ДРУШТВО ЗА ИЗВЕДУВАЧКА УМЕТНОСТ МКС АРТ	МАКЕДОНИСИМО	СКОПЈЕ	25.415,00	4.485,00	29.900,00	Главна цел на проектот е поставување на линија за производство на какао паста (cocoa liquor) со капацитет од 100 килограми на час. Целиот процес ќе се спроведува со примена на иновативна технологија во специјална машина за фино мелење, мешање и машина за хомогенизација. Наместо челични кугли и тенки цилиндри кои се вообичаено се користат, во овие две машини ќе се употребат нажлебени конуси кои зрнцата какао насочено ќе ги водат во потесниот процеп помеѓу конусите што доведува до поквалитетно мелење и повисок квалитет на какао пастата.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
АНТИВА ИНТ	ПРИМЕНА НА ХИБРИДНА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОТОТИПОВИ СО ПОМОШ НА РОБОТ	СКОПЈЕ	23.077,50	4.072,50	27.150,00	Проектот предвидува дизајн и изработка на прва македонска сертифицирана работна опрема за зголемена заштита на работниците согласно европски норми и регулативи. Ќе се изработува ЕСД антистатик опрема наменета е за работници кои работат со специфични машини каде електрониката е високо застапена и постои можност за распрскување на запалливи искри.
ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ ИНТЕРНЕШНЕЛ МЕИЛ ДЕЛИВЕРИ ИМД ДОО СКОПЈЕ	ЕКОЛОШКИ НАЈКРАТКА РУТА ЗА ДОСТАВА	КОЧАНИ	29.719,00	9.906,00	39.625,00	Проектот Македонисимо предвидува развој на мобилна апликација и веб страна со кој препознатливата специфична македонска народна музика ќе биде лесно достапна за крајните корисници. Проектот Македонисимо веќе има изработено 6 сплетови кои претставуваат музика од различно различни географски делови од нашата земја. Проектот Македонисимо има цел зачувување на македонската традиционална музика и култура.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ЛОНДИВА	ЕКОЛОШКА МАСКА ЗА ЗАШТИТА ОД ВИРУСИ ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА НАМЕНА	Скопје	27.500,00	6.602,00	34.102,00	Проектот предвидува имплементација на иновативна хибридна технологија за изработка на прототипови и просторни модели од полиестран и метал со помош на робот. Со овој индустриски робот почетното парче суровина треба да има приближна форма на крајниот модел при што синхронизирано ќе се спроведуваат различни видови на машински обработки. Целта е да се обезбеди поголем квалитет за пократко време.
АОКС ГРУП	"РАБОТНА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПОДОБРЕНИ БИЗНИС ПЕРФОРМАНСИ, КАКО ВОДЕЊЕ НА РАЗГОВОРИ, ПОМОШ И ПРОМОЦИЈА ЗА ЛУЃЕТО СО СПЕЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ"	Илинден	28.841,00	12.316,00	41.157,00	Главната цел на проектот е изработка на уникатно софтверско решение кое овозможува целосно исфрлање од употреба на печатени хартиени адресници (електронско водење евиденција) како и дефинирање на најбрз и најкраток начин на испорака. Самиот софтвер ќе овозможува и онлајн нарачка, а прави и алокација на транспортно средство елиминирајќи го човечкиот фактор за проценка. Компаративната предност е што во исто време прави точна калкулација каде ќе може да се прават испораки со велосипеди и електрични возила со што се заштедува време, ресурси како човечки така материјални и намалување на маргина на грешки и превиди. Се предвидува и отворање на нови работни места.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ОРЕНГС	ХОЛОЛЕА	Скопје	29.505,00	5.365,00	34.870,00	Овој проект е наменет за зголемена безбедност на пешаците во сообраќајот. Со помош на холограмски слики на зебрите кои ќе се појават во моментот кога семафорот ќе се вклучи на црвено ќе се предупредуваат возачите да застанат на семафор или на пешачките премини. Оренгс ќе развие иновативна архитектура за интегрирање на електронски компоненти и градење софтверско решение кое ќе го контролира холографскиот приказ. Проектот треба да придонесе кон зголемена безбедност на патиштата, преку подигнување на свеста и привлекување внимание на сите учесници во сообраќајот.
МЕЛТОН РЕНТ	МИНИ СИТИ - МАКСИ РАЗВОЈ	СКОПЈЕ	21.771,90	3.842,10	25.614,00	Целта на проектот е реализација на патентот „Развивање на идејата за помош на луѓе со специјални потреби врз база на угостителството“. Проектот развива иновација на услуга, постапка (начин) за утврдување на организациска усогласеност во претпријатието, што се состои од истражување, посета на луѓе со специјални потреби, проценка на усогласеност, стратегија за промени во организациската култура и тренирање за усогласување на промени во организациската култура со формалниот дел од организацијата, (стратегии, политики и организациска структура), со крајна цел да се создаде опкружување за разговор и помош за луѓе со специјални потреби да им се олесни животот во услови какви што се во република Северна Македонија.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
САЈТЕХ	Мору – Платформа за Инстант Плаќања и Трансакции	СКОПЈЕ	27.065,00	5.300,00	32.365,00	Проектот предвидува изработка на еколошка маска за заштита од вируси за повеќекратна намена. Маската ќе биде изработена од 100% еколошки материја. Компанијата веќе има изработено прототип кој ќе се финализира во рамките на овој проект.
РАБОТА НА ВИСИНА	СЛОЖЕНИ ВИСИНСКИ АКТИВНОСТИ	ШТИП	29.500,00	26.000,00	55.500,00	Мини Сити е иновативен, модернистички тематски центар за деца до 12 години со едукативен карактер кој го користи методот на дидактичка игра предводен од професионалци. Програмата „Минисити“ се спроведува во тематски центар во форма на мал град, како и на работилници, кои се одржуваат на настани. Во него, со помош на дидактичка игра, под водство на искусни аниматори, децата учат за различни професии и стекнуваат корисни вештини за секојдневниот живот. Тематскиот центар Мини Сити е составен од 12 катчиња (соби) чија намена и изглед ќе зависи од закупот за рекламен простор односно изработка на соба по желба на партнерот.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
19 МОТОРС М	ЕЛЕКТРИЧЕН МОПЕД	МАРИНО, ИЛИНДЕН	29.497,00	5.270,00	34.767,00	Главна цел на проектот е развој на функционален прототип на електричен мопед од македонско производство. Неговиот дизајн е иновација кај овој прототип бидејќи неговата возечка позиција ја имитира велосипедската што заедно со неговата мала маса овозможува удобност и едноставност за користење. Дополнително мопедот е опремен со багажен простор, интегрирана мобилна батерија која може да се користи за полнење и на други уреди. Исто така мопедот ќе може да се адаптира на барањата на клиентот, односно тој има можност да го прилагоди кон својот естетски вкус и потреби.
ЕЛЕМЕНТУМ	ИНОВАТИВЕН ЕКО КОМБО ТУШ	СОПИШТЕ	29.889,00	6.561,00	36.450,00	Главната цел со овој проект е унапредување на актуелниот дизајн во напреден прототип, кој ќе биде основа за развој на нов туш со вклучен механизам за гел за туширање и шампон. Исто така, производот ќе има паметен систем и еко-опција што ќе овозможи да се оптимизира протокот и потрошувачката на вода. Целокупниот концепт е одржлив и на долгорочна основа ќе придонесе кон зачувување на животната средина. Развој на новиот иновативен еко-туш и нов производствен погон за истиот се главни приоритети на компанијата. Предвидени се и нови вработувања.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ТРЕЕД	ЕКО 3Д ХОЛОГРАМ	Скопје	30.000.00	7.740.00	37.740.00	Компанијата ТрееД е основана од студенти на ФЕИТ кои развија нов начин на рекламирање преку 3Д холограм технологии, со кој истовремено активно се прочистува воздухот. Овој начин на рекламирање нуди подобра визуелизација и поатрактивна промоција на производите. Истовремено 3Д холограм проекторите во кои се вградени хепа филтри активно придонесуваат во прочистување на воздухот. Со првичните тестирања на Inno-Feit при Машинскиот Факултет во Скопје со модел реплика ефектот на чистење на воздухот успешно е докажан. Овој проект ја поставува основата за дизајнирање на маркетинг стратегиите на компаниите каде преку свои придобивки ќе носат придобивки и за општеството.
ИБИД АУКЦИИ	iBid АУКЦИИ	Кавадарци	28.992.00	7.248.00	36.240.00	Проектот предвидува иновативно бизнис решение за посредување на пазарот на купопродажба со користење на најсовремени информатички технологии. Оваа компанија развива специјална веб платформа за огласување и продажба на предмети од одредени категории преку онлајн аукции и пласирање на услуги до таргетираниот пазар преку соодветна маркетинг стратегија. Компанијата ќе ја пилотира платформата на пазарот за автомобили со комплетна услуга во процесот на купопродажба – од огласување и маркетинг, до тестирање и проверка, купопродажба и исплата. Целта е обединување на целиот пазар на територија на Р.С. Македонија, а се предвидува и отворање на нови работни места за информатичари особено во регионот на Кавадарци.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
БИНТЕРН	БИНТЕРН	Битола	29.276.00	5.189.00	34.460.00	Бинтерн претставува онлајн платформа која ги поврзува студентите и невработените со компаниите за пракса и вработување. Целта на овој проект е воведување на иновација во делот на веб услуги и начин на вработување преку посебен систем на пребарување, аплицирање, тестирање и избор на кандидатите. Платформата ќе се тестира на домашниот, а потоа ќе конкурира и на глобалниот пазар. Со помош на оваа платформа треба да се намали невработеноста кај младите лица и да се превенира одливот на мозоци од државата.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ТЕЈСТИ СОЛУТИОНС	МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ПРОДАЖБА НА КУРТОШ КОЛАЧ	Скопје	28.710.00	5.600.00	34.310.00	Целта на проектот е проширување и надградба на производство и продажба на традиционалниот унгарски “куртош –колач” кој веќе успешно се продава на домашниот пазар. Компанијата работи на развој на нов тип изменета нискокалорична верзија на колачето наменет за дијабетичари, а со цел поголема достапноста на производот, компанијата планира и набавка на мобилна единица (мини камионче) за продажба со цел да стане достапен до поголем број на потрошувачи. Компанијата предвидува и отворање на нови работни места.
АГРОДРАЈ	ФРУТГЕНИКС	Свети Николе	28.870.00	11.350.00	40.220.00	Проектот предвидува воведување на нов технолошки процес преку иновативна сушара базирана на користење на реверзна осмоза и соларна енергија. Целта е да се добијат нови видови на сушено овошје со подобрен квалитет и поблаг вкус. Оваа стартап компанија работи на преработка на овошје и зеленчук и откупува претежно од домашните производители.
МЕД ЛЕД СТУДИОС	АЛТЕР КАРПАТИЈАН	Скопје	29.996.50	5.293.50	35.290.00	Изработка на демо-верзија на видео игра – Алтер Карпатијан која се фокусира на акција, авантура и фантазија со уникатен извор на инспирација и нуди развој на настани генерирани од одлуките на играчот. Визуелната претстава на видео играта, во комбинација со способноста за донесување на ненаметнати одлуки ќе овозможи речиси неограничен степен на слобода кај играчот. Дополнително, со начинот на кој е поставена кај играчот ќе се развијат рефлексите, ќе се унапреди стратешкиот пристап кон решавање на проблем и ќе се отвори можност да се едуцираат за историјата

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ЛЕМАКС ПАК	МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА ПАКУВАЊЕ	Струмица	30.090.00	5.310.00	35.400.00	Целта на овој проект е модернизација на системот за пакување со цел автоматизирање на производството на компанијата која произведува отворени и вентил вреќи и ќеси од натрон хартија во ролни и рециклирана натрон хартија, кои наоѓаат примена за пакување на производи од прехранбената и градежната индустрија. Со ова ќе се зголеми квантитетот и квалитетот на производството, ќе се намалат производните трошоци по единица производ со што ќе се зголеми конкурентноста на пазарот.
ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСЕН ИНЖЕНЕРИНГ	РАЗВОЈ НА НОВИ УСЛУГИ И МЕТОДОЛОГИЈА ПОВРЗАНИ СО МЕРЕЊА НА НЕЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА	Скопје	26.325.00	6.500.00	32.825.00	Главна цел на проектот е развој на нови услуги и методологија поврзани со мерења на нејонизирачки зрачење и воспоставување на функционална акредитирана лабораторија за вршење на вакви мерења. Посебен фокус е мерење електромагнетни зрачење во две области: работна и животна средина. Пошироката цел е да се придонесе кон заштита на работници при работа кои се изложени на зголемено електромагнетно зрачење кое е штетно за здравјето, и заштита на животната средина. Истовремено компанијата ќе прави и обуки на кадар кој ќе ги спроведува мерењата.
ЕКОМАР КОМПАНИ	СЕЛЕКТИРАЈ ОТПАД	Валандово	29.945.17	5.284.44	35.229.61	Компанијата развива апликација за интегриран систем на селектирање и собирање таргетиран отпад (пластика,стакло,хартија и сл.) која ќе придонесе во олеснување на процесот на собирање и селектирање отпад од колективниот собирач (Пакомак) од една страна и ќе ги мотивира граѓаните за селекција на отпад од друга страна. Апликацијата ќе биде едноставна за користење. Корисникот добива информации каде може да подигне ќеса со баркод за одреден вид на отпад како и на кое место и во кои денови може да го исфрли, преку календарот на кој е означено кога колективниот собирач

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
МОНОЛИТ ГРУП	VizzArc	Штип	29.973.80	11.086.20	41.060.00	Проектот VizzArc претставува детално разработен и конципиран процес на развој на нов производ – софтверско решение за примена на модерни технологии со цел визуелизација на идните градежни зафати во природни димензии. Целта на проектот е примена на очила за виртуелна реалност во областа на градежништвото и архитектонското проектирање, како и примена на VR во инженеринг и градежни апликации. Овој проект нуди уникатно искористување на интегриран производ од услуга и технологија со искористување на достапна постоечка хардверска технологија. На овој начин би се забрзале и подобриле процесите на обработка и аналитика на податоци во реално време и нивна интеграција во градежните планови што ќе придонесе кон поефективно, олеснето и поефикасно работење. Со овој проект компанијата нуди метод за поедноставување и делумно автоматизирање на процесот на повторна употреба на дигитални градежни модели кои веќе се користат во градежништвото за да се создадат виртуелни сцени наместо да се прави паралелно создавање на содржини за визуелизација.
ДМГ ТЕКСТИЛ	DMG CREATIVE T-SHIRTS	Штип	30.000.00	16.830.00	46.830.00	Проектот предвидува воведување иновативна автоматизирана технологија за текстилно производство и развој на нов бренд – DMG Creative T-shirts. Целта е да се постигне поголема искористеност на репроматеријали, поефикасно производство, зголемен квалитет и поголема конкурентност што ќе овозможи пробив на регионалните и меѓународните пазари. Според анализите со оваа технологија производството ќе се зголеми до 50% во однос на сегашниот капацитет, а ќе се намали потрошувачката на електрична енергија.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ДОБРИ ДЕЦА ДООЕЛ	ДОБРА "ХРАНА" ЗА ДОБРИ ДЕЦА	Скопје	29.940.00	5.760.00	35.700.00	"Во рамките на проектот мобилна апликација ДОБРА "ХРАНА" ЗА ДОБРИ ДЕЦА ќе се креира апликација која ќе помогне во воспитниот процес на децата за негување на основните човекови вредности. Таа ќе биде едноставна за користење, финансиски достапна за секој родител и интересна за децата. Секој родител ќе може да ја користи платформата преку мобилен или таблет за да работи на развивање на одредена човечка вредност кај своето дете. Во првата фаза се одбрани 8 главни, најчести предизвици кај децата меѓу кои – булинг, ниска самодоверба, мрзливост, себичност – за кои се направени дигитални содржини и едукативни игри со кои ќе им се помогне да го надминат. Главната цел на проектот е да им се помогне на родителите и на градинките и училиштата во воспитно-образовниот процес, но воедно и да се трансформираат мобилниот и таблетот од забавни до негативни актери во животот на дечињата во забавни и едукативни "дадилки".
ИНДОР ГАРДЕН	ОДДРЖЛИВ МОДЕЛ НА ПРОИЗВОДСТВО ОД РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТИКА - GO GREEN GARDENS	Скопје	25.120.00	4.680.00	34.430.00	Изработка на садови за во двор и градина од рециклирана пластика со примена на иновативна технологија во преработка и креирање на нов бренд производи – Go Green Gardens. Овие производи ќе бидат и со конкурентна цена, а истите ќе се продаваат преку интернет продавницата која компанијата ќе ја отвори за продажба на новата колекција садови за градина. Овој проект ќе придонесе и кон намалување на отпадот од пластика и негово рециклирање. Целта на рециклирањето е да се намали користење на нови сировини и да се создаде т.н "циркуларна економија" каде отпадот ќе биде рерус, а не финален производ што придонесува кон заштита на животната средина.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
СМ ПУМПИ	РАЗВОЈ НА ДВОСТРУЈНА ПУМПА СО ДИФУЗОР	Скопје	30.000.00	85.000.00	115.000.00	"Компанијата развива прототип на двострујна пумпа со дифузери со која треба да се подобри степенот на корисност на постоечките пумпи на пазарот и да се прошири работното подрачје на истите. Целта на проектот е унапредување на енергетска ефикасност на тип на пумпи кои се користат често во индустријата и водоснабдувањето, а според анализите, ова ќе придонесе и кон значителна заштеда на електрична енергија. Ова исто така има влијание и врз заштита на животната средина.
СИНВИР ПРОЕКТ	ПРОЕКТИРАЊЕ НА ИНТЕЛЕГЕНТНИ ДАЛЕКОВОДИ	с.Белчишта, Дебрце	14.500.00	6.000.00	20.500.00	Овој проект предвидува нов начин на 3D проектирање на дановоди со висок квалитет и прецизност. Овие далноводи ќе бидат со интегрирани интелигентни алатки за анализа, графички приказ, одредување на зрачењето на далноводите и влијанието на животната средина. Истовремено компанијата ќе стане поконкурентна и поефикасна на пазарот во земјава и во странство, особено поради растечкиот тренд во оваа област надворешни странски компании да проектираат во С.Македонија. Компанијата очекува дека овој проект ќе придонесе кон поквалитена изработка на проекти согласно европските и светските стандарди и барањата на инвеститорите, а тие ќе вложат и во обука на нови електро инженери кои подоцна би ги вработиле. "

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
СМАРТ КОНЦЕПТ	КОНТЕЈНЕР ИЛИ КУТИЈАТА ШТО ГО СМЕНИ СВЕТОТ	Скопје	30.000.00	5.294.00	35.294.00	"Проектот предвидува индустриски дизајн на стар бродски контејнер и негова надоградба по модули, со стандардна големина, преобликување, надоградба и трансформација во уникатен, самоодржлив, енергетски ефикасен производ со високи естетски вредности, лесно пренослив и економски прифатлив. Со овој проект за редизајнирање на контејнер ќе може да се оформи простор со различна намена, финансиски достапен и мултифункционален. На пример, контејнер поставен во градско подрачје како времен објект за угостителство, но истовремено и простор за игротека, изложбен простор, простор за бизнис средби, за потреби на камп или трајно сместување-викенд населби. При тоа ќе се користат иновации во неконвенционални извори на енергија, енергетска ефикасност, нисконапонско напојување, интегриран систем за употреба на современа технологија и модуларност на решенијата. Дополнително повторната употреба на веќе употребен контејнер како градежна единица ги решава проблемите на животната средина на отпад на челични контејнери и намален отпад на градежни материјали.
ФЛУИДСОФТ	СИНГУЛАРИТИ МДС	Прилеп	29.375.00	5.190.00	34.565.00	Главна цел на проектот е редизајн, проширување, тестирање, документација и комерцијализација на СИНГУЛАРИТИ МДС – софтвер за онлајн наплата и билинг систем за кабловски оператори. Надградбата на софтверот ќе вклучува нови услуги посебно наменети за корисничка поддршка на кабелските оператори како одржување на нивните мрежи, дигитализација на корисничка комуникација и наплата, дијагностицирање на проблеми и нивно автоматско решавање. Ова подобро решение ќе биде адаптирано на работата на кабловските оператори и со конкурентна цена.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
НМ КОМ	КАНАТ	Скопје	30.000.00	15.190.00	45.190.00	Главна цел на проектот КАНАТ е воведување на иновативна автоматизирана технологија за производство на 6 коморни пвц и алуминиумски профили со која се овозможува производство на уникатни ПВЦ и алуминиумски врати и прозорци изработени со витраж и пескарени 4 сезонски стакла полнети со аргон. Новите производи ќе бидат со врвен квалитет според европски стандарди, а како резултат на иновативниот процес и користење на посебни репроматеријали, ќе бидат енергетски ефикасни преку заштеда на топлинска енергија, а ќе спречуваат и продор на УВ зраци во просторите поради квалитетните четири сезонски стакла поленти со аргон кои се вградени во финалните производи. Со проектот се предвидува и отворање на нови работни места. Оваа компанија како општествено одговорна веќе вработува лица од маргинизирани групи кои ќе имаат предност при вработување на овој проект.
МАКЕДОН ТЕХНОЛОГИИ	РАЗВОЈ НА ВИРТУЕЛНО ВОЗИЛО-КОНЦЕПТ, КОНСТРУКЦИЈА, СИМУЛАЦИЈА И КОНТРОЛА	Струмица	30.000.00	5.294.11	35.294.11	"Целта на проектот е да развој на виртуелен модел на возило или летало со можност да полета и слета вертикално на било кој вид на подлога (уредена подлога, песок, трева или вода). Возилото е предвидено да сместува два патника и да биде автономно, т.е. по зададените команди треба самостојно да оперира. Истото е еколошко – нема да произведува издувни емисии на штетни гасови, а ќе создава прифатливо ниво на бучавост. Виртуелниот продукт е во фаза на потврдување на концептот како електро-механички склоп.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ИКС НЕТ	ДОМИО	КИЧЕВО	29,999.24	5,293.98	35,293.22	Развивање на уред поврзан со апликација за контролирање на сите уреди во домот (стандардни и паметни). Уредот ќе биде комплетно произведен во државава, за разлика од сличните постоечки кои се увезуваат. Со користењето на „Домио“, корисниците ќе можат да заштедат електрична енергија.
АЗЗА ИННОВА	Моја Торба	СКОПЈЕ	29,788.79	5,256.84	3,5045.63	Компанијата ќе развие уникатна торба на која ќе има баркод преку кој ќе се добиваат попусти за различни производи. „Моја торба“ ќе биде поврзана со апликација преку која ќе се скенира секоја набавена торба и ќе може да се следи искористеноста на попустите. Со овој производ купувачите ќе се стимулираат да користат свои еколошки торби, за да се намали загадувањето на околината од користење пластични кеси.
БАР БРЕКФАСТ	ЗДРАВА И СУРОВА ХРАНА- БАРОВИ И ЗДРАВ ДОРУЧЕК СО ЈАТКАСТИ ПЛОДОВИ	СКОПЈЕ	29,994.73	5,434.54	35,429.27	Воведување на нови иновативни производи кои не се присутни на македонскиот дури ниту на регионалните пазари во форма и по рецептура која ја воведува „Бар Брекфаст“. Станува збор за производи кои се балансирани и произведени од свежи – сурови намирници (јаткасти плодови и овошје) и содржат оптимален број на калории за еден оброк. Производите ќе бидат понудени во две субкатегории: здрав доручек и барови, и во различни тежински варијанти (според нутритивните потреби на мажи, жени и деца) Оброците целосно ќе бидат во еко амбалажа.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
ПРОТОНСОН	МОБИЛНИ АПЛИКАЦИИ ЗА ПРИМАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ПАРИ	СКОПЈЕ	29,495	5,206	34,701	Лансирање на мобилна апликација Proton Pay која ќе биде достапна за корисниците на андроид и ајфон уреди. Преку апликацијата физички лица ќе може да примаат и испраќат пари, 24/7, секој ден во неделата. Испраќањето на парите се врши така што корисникот го одбира примачот од листата на своите контакти снимени во мобилниот телефон. Отако ќе биде одбран примачот, се одбира износот на средства кои се испраќаат и нивната намена. Примачот ќе добие нотификација дека испраќачот му испратил одреден износ на пари и ќе треба да одлучи дали сака да ги прими. Примачот има рок од 7 дена да одлучи дали ќе ги прими средства. Доколку одлучи да ги прими ќе треба да ја наведе својата трансакциска сметка на која сака да му биде префрлен износот. Во случај на одбивање на средствата или кога рокот од 7 дена ќе биде поминат, средствата ќе бидат вратени назад на испраќачот. Proton pay ќе биде прва мобилна апликација која ќе ги понуди горенаведените услуги на македонскиот пазар. Иста ќе биде достапна и за македонската дијаспора, така што испраќањето на пари е возможно од било каде во светот, а примањето на средствата на трансакциска сметка во Македонија.
ТРИКОТЕК ТЕКСТИЛ	РАКАВИЦИ КОИ ОВОЗМОЖУВААТ РАБОТА НА УРЕДИ НА ДОПИР И РАКАВИЦИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗАШТИТА	КАВАДАРЦИ	26,900	5,600	32,500	Производство на заштитни ракавици кои ќе овозможат непречено ракување со уреди на допир. Овој производ ќе им го олесни работењето пред се на работниците на кои работните места им налагаат носење на ракавици.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
РЕХ СОЛУЦИОН	АР ТАКСИ РЕШЕНИЕ	СКОПЈЕ	29,998.00	5,350.00	35,348	Воведување на нова иновативна услуга на пазарот која им помогне на туристите / посетителите, но и на локалното население да уживаат во користењето такси услуги со помош на АР ТАКСИ апликација. Патникот ќе може да ја разгледува секоја опција за возење, да одбере возило, да добие точна цена и проценетото време на возење. Во иднина такси компанијата планира и воведување на електрични такси возила.
ЕКО ГЕНЕРАЦИЈА	ЕКО ГЕН	СКОПЈЕ	29.625,05	5.227,95	34,853	Развој на интерактивна апликација / веб-страница, од која ќе произлезе онлајн платформа за корисниците и идните деловни клиенти на која ќе ги промовираат своите еколошки (eco-friendly) производи и услуги. Оваа апликација ќе нуди можност за разни еколошки производи и услуги во земјата, но исто така ќе содржи и совети, опции и начини за подигнување на свеста кај корисниците за еколошкиот начин на живот. ЕкоГен ќе им посочува на корисниците различни начини на патување, работа, трошење и дружење кои имаат помало негативно влијание врз животната средина.
БИЗНИС ЕКСЕЛЕНС СОЛУШНС	РАЗВОЈ НА СЕОПФАТНО СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БИЗНИСОТ	СКОПЈЕ	25,690	5.900	31,590	Компанијата ќе развие, продава и одржува софтверско решение со кое ќе се овозможи систематичен, структуриран и автоматизиран пристап во управувањето на бизнис процесите кај клиентите. Софтверот ќе има и автоматизирана функција за изработка на определени анализи и генерирање на потребни извештаи.

ИМЕ НА КОМПАНИЈА	ИМЕ НА ПРОЕКТ	ГРАД	ФИТР КОФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	СОПСТВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ (ЕУР)	ВКУПЕН БУЏЕТ (ЕУР)	КУС ОПИС
САЛАФАРМ	НАБАВКА НА МАШИНА ЗА ДИГИТАЛИЗИРАНО СЕМПЛИРАЊЕ, СЕЛЕКЦИЈА, ТЕСТИРАЊЕ И АРХИВИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ ПРИМЕРОЦИ	СКОПЈЕ	30.000	65.000	95,000	Набавка на иновативна машина за дигитализирано семплирање, селекција, тестирање и архивирање на лабораториски примероци. Со ова за прв пат ќе се користи ваков тип на машина, на македонскиот пазар.
ФУД ГУРУ	ФУД ГУРУ ПЛАТФОРМА	СКОПЈЕ	23.919	4.221	28.140	Уанпредување на платформата Фуд Гуру за обезбедување на подобро дигитално корисничко искуство, односно поедноставување на нарачките на храна, реални фотографии од оброците Набавка на електрични возила.
МГТ ШПЕД ЛОГИСТИК	ВЕБ САЈТ ЗА ТРАНСПОРТ НА ТОВАР И УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО ТРАНСПОРТ	ШТИП	24.785.04	4.540	29.325.04	Креирање и развој на веб сајт за компании од областа на транспорт. На платформата ќе се поврзуваат компании кои нудат и бараат слободни камиони, побарување и нудење на стоки за транспорт. Воедно сајтот ќе содржи информации за состојба на патиштата, гранични премини и временски услови.